

# Гаранција

## Гаранција

Вашиот часовник CERTINA® има гаранција од Certina S.A. за период од дваесет и четири (24) месеци од датата на купувањето под термините и условите на оваа гаранција. Интернационалната CERTINA® гаранција ги покрива материјалните и фабричките дефекти кои постојат за време на испораката на купениот CERTINA® часовник („дефекти“). Гаранцијата стапува во сила само ако гаранциското уверение е датирано, целосно и правилно комплетирано и со печат од официјалниот CERTINA® дилер („важечко гаранциско уверение“).

За време на гаранцискиот период и со покажување на важечкото гаранциско уверение, ќе имате право да ви биде поправен кој и да било дефект бесплатно. Во случај поправките да се несоодветни за воспоставување на нормални услови за работа на вашиот CERTINA® часовник, Certina S.A. ја гарантира замената на CERTINA® часовник со идентични или слични карактеристики. Гаранцијата за заменетиот часовник завршува дваесет и четири (24) месеци од датата на подигнувањето на заменетиот часовник.

Оваа гаранција на производителот не покрива:

- траењето на батеријата;
- нормално носење, гребење и стареење (на пр. изгребано стакло; промена на бојата и/или материјалот на неметалните ремчиња и белегзии, од кожа, ткаенина, гума; лупење на декоративната прекривка);
- било која штета на било кој дел од часовникот која резултира од неправилно носење, негрижа, невнимаване, удирање (чукање, влдабнување, кршење, скршено стакло итн.), неправилна употреба на часовникот и невнимаване на упатството за работа дадено од Certina S.A.;
- индиректни или последователни штети од било каков вид кои резултат од на пр. употребата, нефункционирањето, дефектите или неточноста на CERTINA® часовникот;
- CERTINA® часовникот ракуван од неовластени лица (на пр. за промена на батеријата или поправки) или доколку биле променети првобитните својства надвор од контролата на Certina S.A.

Секое понатамошно барање до Certina S.A. за додатни оштетувања од погоренаведената гаранција експлицитно е исклучено, освен поверените законски права кои може да ги има купувачот кон производителот.

Погоренаведената гаранција од производителот:

- е независна од било која гаранција која може да биде дадена од продавачот, за која самиот тој сноси одговорност;

– не влијае на правата на купувачот кон продавачот ниту било кои поверени законски права кои може да ги има купувачот кон производителот.

Certina S.A. сервисната служба гарантира совршено одржување на вашиот CERTINA® часовник. Ако вашиот часовник има потреба од сервис обратете се кај официјалниот CERTINA® дилер или кај овластениот CERTINA® сервисен центар наведен во подолната листа: тие можат да гарантираат сервис според Certina S.A. стандардите.

**Оваа ознака укажува дека овој производ не смее да се одложува со домашен отпад\***



Мора да биде вратен на локално овластено собиралиште на отпадоци. Со наведената постапка ќе придонесете кон заштита на околината и здравјето на луѓето. Рециклирањето на материјалот ќе помогне за зачувување на природните извори.

\* со важност во земјите на ЕУ и во други земји со соодветна регулатива во примена.

## Замена на батеријата

Ви препорачуваме да контактирате со сервисен центар за CERTINA® или овластен дистрибутер на CERTINA®. Тие ги имаат на располагање потребните алатки и уреди за изведување на оваа работа на професионален начин. Празната батерија е потребно да се замени што побрзо, за да се избегне ризикот од нејзино протекување, а со тоа и оштетување на механизмот на часовникот.

Certina S.A., CH-2400 Le Locle, Швајцарија  
CERTINA® е заштитена трговска марка

## Заштитни и превентивни мерки

### Температура

Не го изложувајте вашиот часовник на ненадејни температурни промени (изложеност на сончева светлина и потоа ставање во ладна вода) или екстремни температури [над 60° Ц (140° Ф) или под 0° Ц (32° Ф)].

### Магнетно поле

Не го изложувајте вашиот часовник на интензивно магнетно поле, како на пример: звучници, преносни телефони, компјутери или фрижидери и други електромагнетни апарати.

## Потреси

Избегнувајте топлотни или други потреси, бидејќи можат да го оштетат вашиот часовник. Во случај на насилен потрес, однесете го вашиот часовник на проверка во сервисен центар на CERTINA®.

## Штетни производи

Избегнувајте директен контакт со растворувачи, детергенти, парфем, козметички производи итн. Бидејќи тие можат да го оштетат ремчето, кукиштето или дихтонот.

## Грижа и проверки

Редовно чистете ги кукиштето и ремчето со помош на мека крпа, за да се спречи корозија од респирација. Сите часовници отпорни на вода можат да се чистат со четка за заби и сапуница, а потоа да се исушат со мека крпа. Доколку се носи при пливачење во море, часовникот мора да се исплакне со топла свежа вода и потоа целосно да се исуши.

## Отпорност на вода

Водоотпорноста на часовниците се оценува врз основа на лабораториски тестови за притисок споредени со пливач или нуркач во состојба на мирување на ниво на притисок. Меѓутоа, многу активности во вода вклучуваат многу движење и други промени на средината. Овие исклучоци во начинот на оценување може да предизвикаат промена или да наштетат на карактеристиките на заштита од вода на водоотпорноста на часовникот.

Водоотпорноста на часовникот не може постојано да се гарантира. Таа може да зависи од староста на дихтонот или од случаен потрес на круната. Се препорачува проверка на водоотпорноста на вашиот часовник во овластен сервис на CERTINA® еднаш годишно.

Не ја активирајте круната за утврдување на времето и/или копчињата кога часовникот е под вода и проверете дали круната е цврсто стегната/прицврстена по секоја активност.

Во никој случај сами не го отворајте часовникот, за проверка договорот се само со овластен сервисен центар на CERTINA®.

CERTINA® часовниците опремени со ДС (дупла сигурност) концепт се водоотпорни до 10 bar (100 m / 330 ft), или 20 bar (200 m / 660 ft) за модели со заштрафена круна и копчиња. Златните модели, кои не се опремени со ДС концепт, се водоотпорни до 3 bar (30 m / 100 ft).



Водоотпорни до 3 bar (30 m / 100 ft)



Водоотпорни до 10 bar (100 m / 330 ft)



Водоотпорни до 20 bar (200 m / 660 ft), со заштрафена круна



Водоотпорни до 20 bar (200 m / 660 ft), со заштрафена круна и копчиња

## CERTINA® обработки

### Галвански заштитни слоеви

Овие заштитни слоеви се нанесуваат со електролиза. Со варирање на времето и на интензитетот на струјата, може да варира дебелината и карактеристиката на слоевите (на пр. злато, сребро, бакар итн.).

### ПВД (отстранување на физичко нанесување на пара) заштитен слој

Оваа постапка се врши под вакуум. Микроскопските честички се нанесуваат на производот со јонско бомбардирање. Може да се направат многу тенки слоеви (од 1 до 3 μm) од соединенија без примеси што поседуваат висок степен на цврстина (нитрид, карбиди итн.). Предноста на ПВД е во тоа што истиот е тенок, но цврст слој, отпорен на корозија, со цврста адхезија и овозможува голем избор на бои. Благодарение на неподвижната природа на ПВД, намалени се ризиците за неподносливост наметнати со самата употреба.

### Титан

Титанот е метал кој се наоѓа во кората на земјата. Зацврстениот титан е 30 % поцврст, но околу 40% полесен од челикот, и е 100% рециклирачки. Благодарение на биокompatibilната природа на титанот, намалени се ризиците за неподносливост наметнати со самата употреба. Доколку е изложен во атмосферата, титанот создава оксиден слој што го прави отпорен на солена вода и корозија предизвикана од потта на луѓето.

### Полиран титан

Моделите со кукиште и ремче од полиран титан се изработени од титан полиран и заштитен со третирана сива ПВД површина, со што се подобрува отпорноста на површината.

### Сафир кристал

Сафирот е произведен од алуминиум оксид (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Просирен и безбоен, може да се изгребе само со дијамант. Како резултат на екстремната тврдост, сафирот е практично отпорен на уништување или искривување, отпорен на гребене, абеење и хемиско уништување. Високо полиран, сафирот е перфектно просирен.

### Челик отпорен на 'рѓа 316L

За изработка на сите делови кои можат да се допрат на своите челични часовници, CERTINA® одбра високо квалитетен челик од 316L фамилијата. Предностите на овој челик се висока отпорност на корозија и одлична издржливост. На пример: одреден вид на челик кој се користи во медицината за производство на имплантати исто така е од видот 316L.